



Врз основа на член 9 од *Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер* (Службен весник на Република Македонија бр. 101/2019), чл. 1 и чл. 9 од *Упатството за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер* (Бр. 01-158/1 од 04.03.2020 год.), како и чл. 8 од *Статутот на Политичката партија Левица* (2019) – Президиумот на Политичката партија Левица, на седницата одржана на ден 15 март 2021 година, ја подготви, усвои и ја објавува следнава:

## Л И С Т А НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

1. Информации кои се однесуваат на дејствувањето на политичката партија, а се утврдени со законите во Република Македонија и **внатрешните акти на политичката партија** (пр. Статут, деловници, правилници, интерни општи акти и сл.);
2. Основни податоци за **контакт** со политичката партија и тоа: назив, адреса, телефонски број, број на факс, е-мејл адреса за комуникација и адресата на интернет страницата;
3. Податоци за претседателот на партијата (биографија) и основни податоци за **органите на партијата**;
4. Основни податоци за контакт со **службеното лице за посредување со информации** во политичката партија и тоа: име и презиме, е-мејл адреса и телефонски број;
5. **Список на вработени лица** во политичката партија со позиција, службен е-мејл и службен телефон за контакт;
6. **Законите** со кои се уредува начинот, условите и постапката за основање, регистрирање и престанок на политичките партии; со кои се уредува начинот и постапката на обезбедување на финансиските средства, располагањето со средствата за тековната работа и дејствувањето на политичката партија; како и начинот на контрола на финансирањето и финансиско-материјалното работење на политичките партии; со кои се уредува начинот на формирањето, организацијата, функционирањето и финансирањето на партиските истражувачко-аналитички центри при политичките партии; како и законите кои се однесуваат на изборите;
7. Информации кои се однесуваат на **приходите од Буџетот** на РМ (чл. 9 и чл. 10 од *Законот за финансирање на политичките партии*);
8. Информации кои се однесуваат на **приходите од членарината**;



Политичка партија ЛЕВИЦА

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје  
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка  
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192  
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



9. Информации кои се однесуваат на **Регистарот на донации**, односно Извештај за добиените донации;
10. **Годишен финансиски извештај** (за претходната година, кој се доставува до ДЗР, УЈП – согласно чл. 27 од *Законот за финансирање на политичките партии*);
11. Информации кои се однесуваат на **приходите од продажба** на промотивен и пропаганден материјал;
12. Информации кои се однесуваат на **сопствените приходи** на политичката партија (пр. од закупнина на движен и недвижен имот на партијата, камата на депозит депониран во банка, приходи од печатени или други изданија и др.);
13. Информации кои се однесуваат на **приходите од кредит/и**, односно финансиски извештај за материјално-финансиско работење на партијата, ако обезбедува средства од кредит (посебна жиро-сметка);
14. Информации кои се однесуваат на **приходите добиени од Министерството за правда** за финансирање на партиско истражувачко-аналитички центри (чл. 10-а од *Законот за финансирање на политичките партии*), односно финансиски извештај за материјално-финансиско работење на партиско истражувачко-аналитички центар на партијата (посебна жиро-сметка);
15. **Извештај со образец за примените донации** на посебната трансакциска сметка за првите 10 дена од изборна кампања;
16. **Извештај со образец за примените донации** на посебната трансакциска сметка за изборна кампања;
17. **Вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците** за приходите и расходите во изборна кампања по одржани избори;
18. **Ревизорски извештај од извршената ревизија** од страна на Државниот завод за ревизија на Финансискиот извештај на политичката партија од изборна кампања по одржани избори;
19. **Годишен извештај** за спроведување на *Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер*, а кој е доставен до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во тековната година за претходната година;
20. **Образец – барање за слободен пристап до информации** од јавен карактер и образец за жалба;
21. Информации кои се однесуваат на **висината на надоместокот за материјалните трошоци** за дадената информација, утврдени од страна на Владата на РСМ, а согласно чл. 28, ст. 3 од *Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер*, односно *Одлуката за утврдување надоместок за материјалните трошоци за дадената информација*.